



ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

Сектор за урбанизам и градежно земјиште
Бр. 28/3-1977-18 од 27.04.2023 год.

Во врска со предметот бр.28-3/1977 од 27.04.2023 година кој се однесува на оттуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија ја даваме следната:

СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА

- Според Изводот од план со бр. 200/2023 од ДУП Маџари - Хиподром, Општина Гази Баба-Скопје, (донасен со Одлука на Совет на Општина Гази Баба бр.07-293/3 од 29.02.2008 год.) издаден од Општина Гази Баба под бр. 28-3/1104-11 од 18.03.2023 год. формирана е ГП 9.5, КП 2142/113 КО Маџари, со намена домување во станбени згради - А2.

Согласно Одлука за утврдување на зони на градежно земјиште по подрачјето на Општина Гази Баба за спроведување на постапки согласно Законот за градежно земјиште (Службен гласник на Општина Гази Баба бр. 3/2012) подрачјето е **вонцентрално**.

- Геодетскиот елаборат за геодетски работи за посебни намени за нумерички податоци со бр.0801-269/3/23 од 24.04.2023 година изработен од ГЕО ПОИНТ ДООЕЛ Скопје е изработен согласно Изводот од план со бр.200/2023 за ГП 9.5, КП 2142/113 КО Маџари, издаден од Општина Гази Баба под арх. бр.28-3/1104-11 од 18.03.2023 год.
- Податоците за градежната парцела во списокот на податоците за формирање на градежна парцела во Геодетскиот елаборат за геодетски работи за посебни намени за нумерички податоци со бр. 0801-269/3/23 од 24.04.2023 година изработен од ГЕО ПОИНТ ДООЕЛ Скопје, се во согласност со графички прилог- скица за извршено споредување.

Констатација:

Од урбанистички аспект не постојат пречки за оттуѓување на предметното градежно земјиште сопственост на Република Македонија.

Комисија:

Катерина Велков, диа
Бојана Огњеновска, диа
Сања Нешовска, дги





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
Одделение за спроведување на урбанистички планови
Бр. 28-3/1104-11 од 18.03.2023 година

СКОПЈЕ

ИЗВОД ОД ПЛАН БРОЈ 200/2023

ДУП: Детален Урбанистички План Маџари - Хиподром, Општина Гази Баба - Скопје
(назив на планот и плански период)

УП за село: _____
(назив на планот и плански период)

УП вон нас. Место: _____
(назив на планот и плански период)

Одлука бр:07-293/3 од 29.01.2008
(брой и датум на Одлуката со која е донесен планот)
Намена на градба: домув.во стан.згради-А2, Б1

Ул.: "Пехчевска" и ул."6" бр.:_____

КО Маџари,
(катастарска општина) КП 2142/113
ДЛ 207 (брой на катастарска парцела)
М 1:1000 (детален лист)
(размер)

ИЗВОДОТ ЗА Блок 9, Број на парцела 9.5

(една или повеќе градежни парцели/катастарска парцела во катастарска општина/блок/четврт/урбана единица/цел плански опфат)

СОДРЖИ:

1. ГРАФИЧКИДЕЛ

- Заверена копија од синтезен план во идентична форма со границата на планскиот опфат за кој се однесува барањето со:

- легенда
- табела со нумерички показатели
- По потреба и заверена копија од други графички прилози со легенда:

2. ТЕКСТУАЛЕНДЕЛ

- Заверена копија од: општите и посебните услови за градење, параметри за споредување на планот, мерки за заштита на културното наследство, на природата и животната средина, мерки за заштита и спасување. Мерки за движење на хендикапирани лица идр.

- По потреба и заверена копија од други услови

3. ПОДАТОЦИ ЗА ПОСТОЈАНА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИКЛУЧОЦИ

- план на намена на земјиштето и градбите, регулативен план и план на површините за градење, план на зеленило
- Сообраќаен и нивелацијски план
- Инфраструктурен план

изработил

Снежана Зарева диа

контролиран

Раководител на сектор
Благица Блажевска, диа



ПО ОВЛАСТУВАЊЕ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ
Раководител на одделение за документирање на
градежно земјиште во сектор за урбанизам и
градежно земјиште


Bace Jakov



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

| Клас на намена | Компабилна класа на намена | Максимална катност | Максимална висина | Потребен број на паркинг места |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| домув.во стан.згради-А2, Б1 | | П+7 | 25.20 | 38 |
| Површина за градба (м2) | Бруто развиена (м2) | Површина (м2) | Коефициент на искористеност | Процент на изграденост |
| 483 | 3864 | 2115 | 1,83 | 23 |

Синтезна - мапа





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Синтезна инфраструктура - легенда

- ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ
- ГРАНИЦА НА БЛОК
- ГРАНИЦА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
- (1) НУМЕРАЦИЈА НА БЛОК
- 1.х НУМЕРАЦИЈА НА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ
- гл ПОВРШИНИ ЗА ГРАДЕЊЕ НА ГРАДБИТЕ
- ОГРАНИЧЕНА СО ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
- ПОСТОЈНА ГРАДБА
- РЛ РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
- Н МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА НА ГРАДБИТЕ

НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДБИ

- ДОМУВАЊЕ
- А ДОМУВАЊЕ -А(А2домување во згради)
- А ДОМУВАЊЕ -А(А1дом .во станб .куќи)
- Б КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ-Б
Б1-мали ком. и деловни дејности,Б2-големи трговски единици(супер маркет и др.)
- В ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ- В(В1-образование, В2-социјал. институција ,В5-верски обј.-црква)
- а ЛОКАЛЕН ЦЕНТАР
- о ФОНТАНА
- с СПОМЕНИК
- Г СЕРВИСИ-Г3
ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА -Д
- Д2 ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО - Д2
- Д1 ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО - Д1



11.9. **Максимална височина на градбите за домување**, е добиена согласно параметрите дадени во Правилникот. Најмалата спратна височина со која се пресметува бројот на спратови, мерено од плоча до плоча, за домување е земено 3,0 м.

11.10. Максималната височина на слеме е до 4,50 метри над завршниот венец на градбата

11.11. Од максималната височина на слемето и дозволената силуета на покривот може да отстапуваат други делови на градбите во планскиот опфат:

- кули, покривни баџи, стакларници и издадени покривни елементи;
- оцаци, вентилациони канали, лифтовски куќички, вертикални комуникации и сите техничко-технолошки инсталации, и
- сите архитектонски декоративни елементи со кои не се обзидува или оформува затворен корисен простор над котата на горниот венец, односно над дозволената силуета на покривот.

11.12. **Процент на изграденост на земјиштето (P)** е урбанистичка величина која ја покажува густината на изграденост, односно колкав дел од градежното земјиште е зафатен со градба.

Процентот на изграденост на земјиштето се пресметува како однос помеѓу површината на земјиштето под градбата и вкупната површина на градежното земјиште, изразен во процент.

Во површината под градба се подразбира површината ограничена со надворешните сидови и столбови на градбата во висина на приземната плоча без надворешните тераси, скали, рампи, патеки и друго.

11.13. **Коефициент на искористеност (K) на земјиштето** е урбанистичка величина која го покажува интензитетот на изграденост на граджното земјиште.

Коефициент на искористеност на земјиштето се пресметува како однос помеѓу вкупната изградена површина, односно збирот на површините на сите изградени спратови на градбата и вкупната површина на градежното земјиште, изразен со рационален број до две децимали. Под вкупна изградена површина се сметаат површините на сите надземни етажи.

Параметрите во однос на процентот на изграденост, како и на коефициентот на искористување на земјиштето се во рамките на предвидените со правилникот (Службен весник на РМ, бр. 78/06) и се дадени во табелата во синтезниот графички прилог за секоја градежна парцела одделно.

11.14. За определувањето на потребниот број на паркинг места според намената на земјиштето и градбите и нивната големина, кој ќе се утврди во урбанистичкиот план како планска одредба односно услов за градење, служат нормативите од член 59 од Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистичките планови (Сл.весник на РМ, бр. 78/06).

11. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО

11.1. При изработување, донесување и спроведување на урбанистичкиот план треба да се применува законската регулатива за урбанистичко планирање како и општите услови кои се составен дел на овој план.

11.2. Граница на **планскиот опфат** е планска одредба која е уредена со урбанистички план дефиниран на графички и текстуален начин.

11.3. **Градежна парцела** се состои од една или повеќе катастарски парцели или делови од катастарски парцели при што сите сопственици на катастарските парцели и делови од катастарските парцели во рамките на градежната парцела преставуваат единствен носител на правото на градење.

11.4. **Намена на земјиштето** е дефинирано со системот на класи на намени со кој се врши класификација на дејностите и активностите во рамките на планскиот опфат.

11.5. **Градежна линија** е планска одредба која преставува граница на површината за градење во градежната парцела и ја дефинира просторната граница до која градбата може да се гради.

11.6. **Површина за градење** е планска одредба со која во урбанистички план се утврдува делот од градежната парцела која се предвидува за градење на градбите.

Површината за градење е дефинирана во рамки на една градежна парцела и не може да се протега низ две или повеќе парцели. Континуитетот на површината за градење низ две или повеќе градежни парцели во урбанистичкото планирање се добива како збир од поединечни површини за градење чиишто граници се совпаѓаат со границите на градежните парцели со што се обезбедува калканско спојување на соседните градби во низа уличен фронт и слично.

Во една градежна парцела по правило има една површина за градење во која може да се гради само една градба. Комплексните градби составени од повеќе површини за градење во една градежна парцела по правило се уредуваат со урбанистички проект од член 50 став 1 од Законот како разработка на површината за градење уредена во урбанистички план.

11.7. **Семејно домување во станбени куки (A1)**. Новопланираните објекти се со висина 10,20 м. Растојанието помеѓу површините за градење и границите на градежната парцела е во согласност со член 40 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на РМ, бр. 78/06).

11.8. **Семејно домување во станбени згради (A2)** за новопланирани објекти е со висина 25,20 м. Растојанието помеѓу површините за градење и границите на градежната парцела е во согласност со член 40 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на РМ, бр. 78/06). Во оваа намена може да егзистира компатибилна класа на намена Б1.

11.15. Димензионирањето на груните паркиралишта се врши на тој начин што на вкупниот број паркинг места се планираат минимум 3% паркинг места за инвалиди. На паркиралишта со помалку од 20 места се предвидува минимум едно паркинг место за инвалиди.

Паркинг местото за инвалиди е со минимални димензии од 3,50/5,50 м и се лоцира и видно се обележува најблиску до влезот на градбата и до пешачката површина.

11.16. При изградба на нови објекти и содржини во просторот се применуваат мерките за спречување на бариери во просторот односно се овозможува непречено движење на хендикапирани особи особено во делот на достапноста до јавните објекти.

11.17. Површините за движење на пешаците кои се планираат во урбанистичките планови: тротоари, пешачки улици, пешачки патеки, плоштади и плоштатки, секаде каде што тоа карактеристиките на теренот го дозволуваат, мора да се со континуирана нивелета без скалести денивелации со подложен наклон од најмногу 8,33 %.

11.18. При реализација на планот, односно издавање на локации да се обрне внимание на постојаната водоводна цевка Ø 250 mm.

11.19. Рекламите и огласите не смеат да му пречат на нормалното одвивање на сообраќајот, да му штетат или да го менуваат изгледот на архитектонските објекти и групации ниту да пречат на објектите поставени во јавен интерес како јавно осветлување, градски часовници, табли со имиња на улиците и сл.

11.20. **Процентот на оззеленетост** во рамките на градежната парцела претставува однос помеѓу површината на градежното земјиште наменето за зеленило и вкупната површина на градежното земјиште изразено во проценти.

Процентот на оззеленетост во рамките на градежните парцели минимум е потребно да изнесува 5 - 10 %.

Оваа јаванска одредба станува составен дел на условите за градба.

11.21. Сметот ќе се одлага во заеднички контејнери лоцирани на погодни места во рамките на јаванскиот опфат.

11.22. Локациите на заедничките контејнери и нивниот број ги определува со посебна одлука органот на управата на Општината. Локациите мораат да бидат достапни за возилата за подигање на контејнерите и уредени во согла сност со оној што ќе го евакуира губрето во регионална односно општинска депонија.

11.23. При примена на јаванските решенија на Деталниот урбанистички план за Детален урбанистички план за “Маџари-Хиподром”-Скопје, Нацрт план за тоа што не е регулирано со општите услови за изградба се применуваат стандардите и нормативите утврдени во Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на РМ, бр. 78/06).

Блок 9

Класа на намена:

A1, Б1 – семејно домување во станбени згради

Градежни парцели:

Дефинирање на новооформени градежни парцели.

Природа на зафаќање:

Се планираат нови градежни зафати на станбени згради (A2) и намена Б1 (мали комерцијални и деловни дејности) во приземје.

Зеленило:

Зеленилото се предвидува во скlop на градежните парцели со процент на озеленување минимум 5 - 10 %.

Паркирање:

Паркирањето е предвидено во скlop на градежните парцели со пристап од ул.“6” со дефинирање според Правилникот (Сл.весник на РМ, бр.78/06 чл.59).

Д1 – парковско зеленило

Во ова зеленило спаѓаат садено зеленило како уреден пејзаж, уредено со елементи на урбана опрема.

Б1 – мали комерцијални и деловни единици

Б2 – големи трговски единици

Градежни парцели:

Дефинирање на новооформени градежни парцели.

Природа на зафаќање:

Се планираат нови градежни зафати.

Зеленило:

Зеленилото се предвидува во скlop на градежните парцели со процент на озеленување минимум 5 – 10 %.

Паркирање:

Паркирањето е предвидено во скlop на градежните парцели, дефинирано според Правилникот (Службен весник на РМ, бр. 78/06 чл.59).

В5 – верска институција - црква

Градежни парцели:

Дефинирање на новооформени градежни парцели.

Природа на зафаќање:

Се планираат нови градежни зафати.

Паркирање:

Паркирањето е обезбедено во јавен паркинг.

ПЛ – плоштад


Посебно внимание да се обрне на пешачката зона – плоштад кој треба да се дефинира со содржини на урбана опрема – фонтана, споменик.

| МАЏАРИ-ХИПОДРОМ | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|--|
| планиран развој | | | БЛОК 9 П =23193 м2 = 2.32 ха | | | | | | | |
| број на парцела | поквршина на градежна парцела | поквршина под градба | процент на изграденост | изградена поквршина | коефициент на искористен. | намена на земјиште | максимална висина на градба/брз на катови | паркирање во парцела | паркирање во покачија (авт паркинг) | |
| | M2 | M2 | % | M2 | K | | M' | број | број | |
| 9.1 | 2328 | 960 | 41 | 1920 | 0,82 | големи трговски единици-Б2 | 10.20 / П+1 | 64 | | |
| 9.2 | 105 | | | | | парков.зеленило - Д1 | | | | |
| 9.3 | 102 | | | | | парков.зеленило - Д1 | | | | |
| 9.4 | 30 | 15 | 50 | 15 | 0,50 | трафостаница - Г5 | | | | |
| 9.5 | 2115 | 483 | 23 | 3864 | 1,83 | домув.во стан.згради - А2,Б1 | 25.20 / П+7 | 38 | | |
| 9.6 | 1918 | 345 | 18 | 345 | 0,18 | | | | | |
| 9.6.1 | | 320 | | 320 | | црква-Б5 | П | | 30 | |
| 9.6.2 | | 25 | | 25 | | камбанерија-Б5 | | | | |
| 9.7 | 119 | | | | | парков.зеленило - Д1 | | | | |
| 9.8 | 119 | | | | | парков.зеленило - Д1 | | | | |
| 9.9 | 2154 | 483 | 22 | 3864 | 1,79 | домув.во стан.згради - А2,Б1 | 25.20 / П+7 | 38 | | |
| 9.10 | 1831 | | | | | парков.зеленило - Д1 | | | | |
| 9.11 | 2290 | 960 | 42 | 1920 | 0,84 | комерци и деловно обј Б1 | 10.20 / П+1 | 48 | | |
| 9.12 | 31 | 15 | 48 | 15 | 0,48 | трафостаница - Г5 | | | | |
| 9.13 | 87 | | | | | парков.зеленило - Д1 | | | | |
| 9.14 | 87 | | | | | парков.зеленило - Д1 | | | | |
| 9.15 | 68 | | | | | парков.зеленило - Д1 | | | | |
| 9.16 | 64 | | | | | парков.зеленило - Д1 | | | | |
| | 9745 | | | | | ссобраќајни поквршини | | | | |
| Вкупно | 23193 | 3261 | 14 | 11943 | 0,51 | | | | 188 | |



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Сообраќајна инфраструктура - мапа







РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Сообраќајна инфраструктура - легенда

МАГИСТРАЛНА УЛИЦА (БРЗА)
Бул."АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ"(АВТОПАТ Е-75)




МАГИСТРАЛНА УЛИЦА
ул."ПРОЛЕТНА ОФАНЗИВА"




СЕРВИСНИ УЛИЦИ
ул."НИКОЛА КИРОВ МАЈСКИ"




ул."1"



СТАНБЕНИ УЛИЦИ
ул."ЖАН ЖОРЕС" (1-1) и ул."5"




ул."ЖАН ЖОРЕС" (2-2), ул."ПЕХЧЕВСКА"
ул. "2", ул."3", ул. "4" и
ул."6" до ул."15" и пристапи "1", "2" и "3"





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Инфраструктурен план - карта





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Инфраструктурен план - легенда

ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА



ВОДОВОД



ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА



АТМОСВЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

ПОСТОЈНИ ИНСТАЛАЦИИ Ø *

ПРЕДВИДЕНИ ИНСТАЛАЦИИ Ø

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА



ИНФРАСТРУКТУРЕН КОРИДОР 110кВ ДАЛНОВОД



ДАЛНОВОД 110 кВ




ТРАФОСТАНИЦА ПЛАНИРАНА 10/0.4кВ



ТРАФОСТАНИЦА ПОСТОЈНА 10/0.4кВ

ГАСИФИКАЦИЈА



ИНФРАСТРУКТУРЕН КОРИДОР ГАСОВОД
(газовод Ø 426мм)



ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЈЕКТ -Г.М.Р.С



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1105-106864/2023 од 05.06.2023 09:11:09



1105-106864/2023

ИМОТЕН ЛИСТ број: 67062 ИЗВОД
Катастарска општина: МАЦАРИ

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

| Ред.бр. | ЕМБГ / ЕМБС | Име и презиме / Назив | Адреса / Седиште | Дел на недвижност | Правен основ на запишување | Бр. на пред. по кој е извршено запишување | Датум и час на запишување |
|---------|-------------|-----------------------|------------------|-------------------|--|---|---------------------------|
| 1 | *** | РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА | | 1/1 | Постојна кат. евиденција за поранешна КО Маџари за КП. 396/2 евидентирана во ПЛ.3797 | 1126-4025/2012 | 27.08.2012 11:51:16 |

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

| Број на катастарска парцела | Викано место/улица | | | Катастарска | | Површина во м2 | Сопственост / сособственост / заедничка сопственост | Бр. на пред. по кој е извршено запишување | Датум и час на запишување |
|-----------------------------|--------------------|--------|--|-------------|-------|----------------|---|---|---------------------------|
| | | | | култура | класа | | | | |
| 2142 | 113 | МАЏАРИ | | гнз | 1 | 2115 | СОПСТВЕНОСТ | 1126-4025/2012 | 27.08.2012 11:51:16 |

Г.Промени на други стварни права и други права чие запишување е утврдено со закон, прибележување на факти од влијание за недвижностите и предбележување

Г.9. Промени во прибележувања

Г9.д.Прибележување дека податоците се запишани со преземање од катастар на земјиште, во недостаток на исправи за правен основ/акти од надлежни органи

| Број на катастарска парцела | Викано место/улица | Катастарска | Површина во м2 | Број на зграда | Влез/Кат/Број на посебен дел од | Намена на посебен дел од зграда | Внатрешна површина во м2 | Број и датум на Решение објавено во Службен весник на РМ и датум на стапување во примена на катастарот на недвижностите | Број на предмет по кој е извршено прибележувањето | Датум и час на запишување |
|-----------------------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|---|---------------------------|
| основен | дел | култура | класа | Влез | Кат | Број | | | | |
| 2142 | 113 | МАЏАРИ | гнз | 1 | 2115 | 0 | | Постојна кат. евиденција за поранешна КО Маџари за КП.396/2 евидентирана во ПЛ.3797 | 1126-4025/2012 | 27.08.2012 11:50:39 |



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-106864/2023 од 05.06.2023 09:11:09



ИМОТЕН ЛИСТ број: 67062 ИЗВОД
Катастарска општина: МАЦАРИ

Легенда на внесени шифри и кратенки:

| Шифра | Опис |
|-------|--|
| ГНЗ | Градежно неизградено земјиште |
| *** | СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ, ЕМБГ/ЕМБС ПРЕТСТАВУВА ЛИЧЕН ПОДАТОК И ПОРАДИ ТОА ИСТИОТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИКАЖЕ |

| Тип | Опис |
|-------|--|
| Извод | Дел од содржината на имотниот лист за избраните парцели или згради |



Овластено лице:
Сања Јосифова

име и презиме, потпис

М.П.



ГЕО ПОИНТ
Деловден број : 0801-269/3/23
Датум: 24.04.2023 година

**ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ
ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ**

**НУМЕРИЧКИ ПОДАТОЦИ
Со идентификација на катастарска парцела
со увид на лице место без премерување
(за Г.П.9.5)
КО. Маџари**

Трговско друштво за геодетски работи
"ГЕО ПОИНТ" ДООЕЛ-Скопје

Заверил:

М.П.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Заверил:

М.П.

М-р Танаскоски Илија дипл.геод.инж.

Име, презиме и потпис на стручно лице од геодетска насока

Скопје Април 2023

Ул.Орце Николов бр.144/1-2; 1000 Скопје, Р.Македонија
Тел.02/3071-360; моб 071/387-567; моб 071/247-446
e-mail: geopoint@t.mk



С О Д Р Ж И Н А

1. Технички извештај
2. Скица од извршено споредување
3. Список на координати
4. Список на индикации за катастарски парцели
5. Список на податоци за формирање на градежна парцела

Прилози:

6. Катастарски план (.zip);
7. Урбанистичко техничка документација
8. Имотен лист;
9. Податоци во електронска форма.

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

По барање на Општина Гази Баба (налог број: 08-2622/1 од 05.04.2023год. од Договор бр.26-1963/7 од 22.03.2023год.) изработени се нумерички податоци со идентификација на катастарска парцела со увид на лице место без премерување за катастарска парцела 2142/113 запишана во ИЛ.67062 во КО.Маџари издаден на ден 19.04.2023 година, согласно приложен извод Бр. 28-3/1104-11 од 18.03.2023год. издаден од Општина Гази Баба за Г.П.9.5.

На ден 11.04.2023 година е извршена идентификација на катастарската парцела со увид на лице место без премерување, согласно овој геодетски елаборат за нумерички податоци, и констатирано е дека нема промени на фактичката состојба на објекти во однос на катастарскиот план.

Предмет на работа е 1 новоформирана катастарска парцела која влегува во градежната парцела согласно налог број 08-2622/1 од 05.04.2023год.

При изработка на овој геодетски елаборат користени се податоците добиени од АКН Скопје од ГКИСКО (2583_2142_113.ZIP) заведени под број 1109-5129/2023 од 19.04.2023 год.

Скопје, 24.04.2023 г.

Трговско друштво за геодетски работи
"ГЕО ПОИНТ" ДООЕЛ-Скопје


изготвил: Сања Трпевска дипл.геод.инж.

Катастарска општина: Маџари

СКИЦА ОД ИЗВРШЕНО СПОРЕДУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ

ОД КАТАСТАРСКИОТ ПЛАН СО ПОДАТОЦИТЕ ОД ДЕТАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН/УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Размер 1 : 1000



**ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ И УСЛУГИ
"ТЕО ПОИНТ" ДООЕЛ Скопје**

СПИСОК НА ИНДИКАЦИИ ЗА КАТАСТАРСКИТЕ ПАРЦЕЛИ

Изготвил :

**ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ И УСЛУГИ
"ГЕО ПОИНТ" ДООЕЛ Скопје**

Изготвил :



БАРАЊЕ

за издавање на податоци од ГКИСКО МАЦАРИ

Од ГЕО ПОИНТ, 6583806.
ЛОНДОНСКА 19, ____.

Барам да ми се издадат следните податоци:

1. Имотен лист број: _____ за КП број: _____, КО: _____.
2. Имотен лист за инфраструктурен објект број: _____.
3. Извод од катастарски план за КП број: _____, КО: _____.
4. Извод од катастарски план со координати за КП број: _____, КО: _____.
5. Извод од план за инфраструктурни објекти број: _____.
6. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број: _____.
7. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за инфраструктурен објект број: _____.
8. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број: _____, број на зграда_____, влез_____, кат_____, посебен дел од згради (стан/деловна просторија)_____, КО_____.
9. Лист за предбележување на градба број: _____ на КП број: _____, КО _____.
10. Лист за предб. на инфраст. објект број: _____ на КП број: _____, КО _____.
11. Евидентен лист за згради и други објекти број: _____, КО: _____.
12. Евидентен лист за инфраструктурен објект број: _____.
13. Лист за временни објекти број: _____, КО _____.
14. Пописен лист со незапишани права број: _____, КО: _____.
15. Координати на точка од геодетската референтна мрежа на КП број: _____, КО: _____.
16. Координати на детална точка _____, КП: _____.
17. Фотокопија од етажна скица _____.
18. Уверение за канцелариска идентификација за КП број: _____ од КЗ/КН, КО_____.
19. Уверение дека лицето не е запишано како носител на право во КН.
20. Список индикации за КП број: _____, КО: _____.
21. Список на катастарски парцели низ кои поминуваа инфраструктурен објект бр. _____.
22. Други податоци: КП: 2142/113.


* Податоците за ЕМБГ/ЕМБС на лицата запишани во ГКИС, се пополнуваат доколку подносител на барањето е лично запишаниот носител или од него ополномочтено лице

Подносител на барањето

Дата 19.04.2023

ГЕО ПОИНТ

(име,презиме и потпис)



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
Одделение за спроведување на урбанистички планови
Бр. 28-3/1104-11 од 18.03.2023 година
СКОПЈЕ

ИЗВОД ОД ПЛАН БРОЈ 200/2023

ДУП: Детален Урбанистички План Маџари -
Хиподром, Општина Гази Баба - Скопје
(назив на планот и плански период)

УП за село: _____
(назив на планот и плански период)

УП вон нас. Место: _____
(назив на планот и плански период)

Одлука бр: 07-293/3 од 29.01.2008
(брой и датум на Одлуката со која е донесен планот)
Намена на градба: домув.во стан.згради-А2, Б1

Ул.: "Пехчевска" и ул. "6" бр.: _____

КО Маџари, _____ КП 2142/113
(катастарска општина) (брой на катастарска парцела)
ДЛ 207 М 1:1000
(детален лист) (размер)

ИЗВОДОТ ЗА Блок 9, Број на парцела 9.5

(една или повеќе градежни парцели/катастарска парцела во катастарска општина/блок/четврт/урбана единица/цел плански опфат)

СОДРЖИ:

1. ГРАФИЧКИДЕЛ

- Заверена копија од синтезен план во идентична форма со границата на планскиот опфат за кој се однесува барањето со:

- легенда
- табела со нумерички показатели
- По потреба и заверена копија од други графички прилози со легенда:

2. ТЕКСТУАЛЕНДЕЛ

- Заверена копија од: општите и посебните услови за градење, параметри за споредување на планот, мерки за заштита на културното наследство, на природата и животната средина, мерки за заштита и спасување. Мерки за движење на хендикепирани лица идр.

- По потреба и заверена копија од други услови

3. ПОДАТОЦИ ЗА ПОСТОЈАНА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИКЛУЧОЦИ

- план на намена на земјиштето и градбите, регулативен план и план на површините за градење, план на зеленило
- Сообраќаен и нивелацијски план
- Инфраструктурен план

изработил

Снежана Зарева диа

контролиран

Раководител на сектор
Благица Блажевска, диа



ПО ОВЛАСТУВАЊЕ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ
Раководител на одделение за документирање на
градежно земјиште во сектор за урбанизам и
градежно земјиште


Васе Јаков



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

| Класа на намена | Компабилна класа на намена | Максимална катност | Максимална висина | Потребен број на паркинг места |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| домув.во стан.згради-А2, Б1 | | П+7 | 25.20 | 38 |
| Површина за градба (м2) | Бруто развиена (м2) | Површина (м2) | Коефициент на искористеност | Процент на изграденост |
| 483 | 3864 | 2115 | 1,83 | 23 |

Синтезна - мапа



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-75455/2023 од 19.04.2023 08:52:43

Податоци за сертификатот на АКН на Р. Македонија
Издаден на: ELEKTRONSKI ShALTER
Издавач: Македонски Телеком СА
Сервисни број: 5125 9d ae
Валиден до: 16.08.2023
Датум и час на потпишување: 19.04.2023 во 08:53:04
Документот е дигитално потписан и е правне валиден



ИМОТЕН ЛИСТ број: 67062 ИЗВОД

Катастарска општина: МАЦАРИ

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

| Пед. | ЕМБГ / ЕМБС | Име и презиме / Назив | Адреса / Сердеште | Дел на недвижност | Правен основ на запишување | Бр. на пред. по кој е изврдено запишување | Датум и час на запишување |
|------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|---|---------------------------|
| 1 | *** | РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА | | 1/1 | Постојна кат. евидентија за поранешна КО МАЦАРИ за КП. 396/22 евидентирана во ПЛ.3797 | 1126-4025/2012 | 27.08.2012 11:51:16 |

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

| Број на катастарска парцела | Основен дел | Викано место/улица | | Катастарска култура | Површина во M2 | Сопственост / сопственост / земјичка сопственост | Право превземено при конверзија на податоците од старите ЕЛС систем | Бр. на евид. лист | Бр. на пред. по кој е изврдено запишување | Датум и час на запишување |
|-----------------------------|-------------|--------------------|-----|---------------------|----------------|--|---|-------------------|---|---------------------------|
| улица | класа | | | | | | | | | |
| 2142 | 113 | МАЦАРИ | ГНЗ | 1 | 2115 | СОПСТВЕНОСТ | | | 1126-4025/2012 | 27.08.2012 11:51:16 |

Г.Промени на други стварни права и други права чие запишување е утврдено со закон, прибележување на факти од влијание за недвижностите и предбележување

Г.9. Промени во прибележувања

| Број на катастарска парцела | Основен дел | Викано место/улица | Катастарска култура | Површина во M2 | Број на зграда | Влез/Кап/Број на посебен дел од зграда | Број на посебен дел од зграда | Намена на посебен дел од зграда | Внатрешна површина во M2 | Број и датум на Решение објавено во Службен весник на РМ и датум на стапување во примена на катастарот на недвижностите | Број на предмет по кој е изврдено прибележувањето | Датум и час на запишување |
|-----------------------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|--|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|---|---------------------------|
| 2142 | 113 | МАЦАРИ | ГНЗ | 1 | 2115 | 0 | 0 | | | Постојна кат. евидентија за поранешна КО МАЦАРИ за КП. 396/22 евидентирана во ПЛ.3797 | 1126-4025/2012 | 27.08.2012 11:50:39 |

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-75455/2023 од 19.04.2023 08:52:43



ИМОТЕН ЛИСТ број: 67062 ИЗВОД
Катастарска општина: МАЦАРИ

Легенда на внесени шифри и кратенки:

| Шифра | Опис | Опис |
|-------|---|--|
| ГНЗ | Градежно неизградено земјиште | Дел од содржината на имотниот лист за избраните парцели или згради |
| *** | СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЕМБГ/ГЕМБС ПРЕСТАВУВА ЛИЧЕН ПОДАТОК И ПОРАДИ ТОА ИСТИОТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИКаже | |

Овластено лице:
Илија Танаскоски

име и презиме, потпис



Плаќањето е успешно завршено

Број на извршената трансакција:

5751547

Датум на валута

19.04.2023

Назив на налогодавач:

Илија Танаскоски

Орце Николов бр.144/1-2 Скопје - Центар

Трансакциска сметка на

Банка на налогодавач:

Даночен број или ЕМБС:

6583806

Повикување на број:

Цел на плаќање:

Издавање на податоци во дигитална форма

Назив на налогопримач:

НРБМ

Буџет на РМ

Трансакциска сметка на

100-0000000-630-95

Банка на налогопримач:

АКН 5

Износ:

МКД

928

Уплатна сметка:

Сметка на буџетски корисник:

2100100450-787-11

Приходна шифра и програма:

724116-20

преку МИПС

Потпис:

Датум на уплата:

19.04.2023

Место на плаќање:

Интернет Casys cPay

Налог ПП50

ВКУПНО ЗА ПРИЈАВА

664

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

0

ПРОВИЗИЈА

14

ЗАВЕРКА НА ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ

250.00

ВКУПНО ЗА НАПЛАТА

928

Плаќањето е успешно завршено

Број на извршената трансакција:

5751554

Датум на валута

19.04.2023

Назив на налогодавач:

Илија Танаскоски

Орце Николов бр.144/1-2 Скопје - Центар

Трансакциска сметка на

Банка на налогодавач:

Даночен број или ЕМБС:

6583806

Повикување на број:

Цел на плаќање:

Имотен лист

Назив на налогопримач:

НРБМ

Буџет на РМ

Трансакциска сметка на

100-0000000-630-95

Банка на налогопримач:

АКН 3

Износ:

МКД

215

Уплатна сметка:

Сметка на буџетски корисник:

2100100450-787-11

Приходна шифра и програма:

724165-20

преку МИПС

Потпис:

Датум на уплата:

19.04.2023

Место на плаќање:

Интернет Casys cPay

Налог ПП50

ВКУПНО ЗА ПРИЈАВА

210

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

0

ПРОВИЗИЈА

5

ВКУПНО ЗА НАПЛАТА

215

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1107-2665/2023 од 12.04.2023 11:44:12

Податоци за сертификатот на овластеното лице
Сертификатот е издаден на: Богица Малијанска
Издавач: KIBSTrust Issuing Osig CA G2
Сериски број: c9892c38
Валиден до: 02.10.2023
Датум и час на потпишување: 12.04.2023 во 11:44:14
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден



Врз основа на член 161 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“, број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/2019), Агенцијата за катастар на недвижности, Центар за катастар на недвижности Скопје по барање на по службена должност од податоците во катастарот на недвижности го издава следното

У В Е Р Е Н И Е
ЗА ИСТОРИСКИ ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШЕНИТЕ ЗАПИШУВАЊА
за КП број 2142/113 КО Маџари

Со излагањето на јавен увид на податоците, извршен 1938 година на начин и постапка регулирани со Закон за КО Маџари КП.396 нива 5-та класа со површина од 13401 м² била евидентирана во ПЛ.59 на Жерајиќ Обрен.

Во 1948 година врз основа на наредба на ревизијата на катастарот Бр. 591/48 (сл.весник бр.8/48) КП 39 6 со непроменета површина била евидентирана во ПЛ 175 на Општонароден имот на управување на Факултетско стопанство Вардар с.Трубарево.

Во 1993 година врз основа на член 5 од законот за изменување и дополнување на законот за градежно земјиште (сл.весник бр.21/91) КП 396 со непроменета површина се евидентира во ПЛ 175 на РМ-Факултетско Стопанство Вардар с.Трубарево.

Во 2004 година врз основа на Решение Бр. 01-4397/4/99 од Завод за Статистика Потврда од 02.06.2004 г. од Основен Суд Скопје 2 и Решение Трг. Бр. 11020/98 од Основен Суд Скопје 1, ПЛ.175 (цел посед) се евидентира на РМ-корисник АД за производство и промет на земјоделски и сточарски производи Факултетско Земјоделско Стопанство с.Трубарево.

Во 2008 година врз основа на Извод од план Бр. 27-964/186/08 од 23.02.2008 година од Општина Гази Баба, Копие од нумерички податоци Бр. 1104/1593/1/08 од 17.03.2008 година од Д.З.Г.Р., Извод од план Бр. 27-964/107 од 26.02.2008 година од Општина Гази Баба, Копие од нумерички податоци Бр. 1104/1591/1 од 18.03.2008 година од Д.З.Г.Р., Извод од план Бр. 27-964/187, Бр. 27-964/104 и Бр. 27-964/125, Копие од нумерички податоци Бр. 1104/1584 и Бр. 1104/1592/1/08 и Бр. 1104/1594/1/08 од Д.З.Г.Р., Решение УП. Бр. 1117/11153/08 и Бр. 1117/11535/08 од 07.10.2008 година од овој сектор и Дополнително Решение УП. Бр. 1117/11153/08 и Бр. 1117/11535/08 од 14.10.08 година од овој сектор, од КП 396 се оформува КП 396/2 нива 5-та класа со површина од 2224 м² и се евидентира во ПЛ. 3797 на Република Македонија.

Во 2010 година престанува да се применува катастарот на земјиште за дел од КО Маџари, установен согласно Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите, а во примена стапува катастар на недвижности за КО Маџари, установен согласно Законот за премер и запишување на правата на недвижностите.

При устројување на катастарот на недвижностите извршена е нова нумерирација за катастарските парцели, така што дел од КП 396/2 КО Маџари катастар на земјиште, настаната е КП 2142/113 за КО Маџари катастар на недвижности.

Во 2012 година врз основа на Потврда 1126-4025/2012 од овој Сектор, Постојна кат.евиденција за поранешна КО Маџари за КП.396/2 евидентирана во ПЛ.3797, од КП.2142/1



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1107-2665/2023 од 12.04.2023 11:44:12



нива 1-ва класа со површина од 106624 која била запишана во ИЛ.678 како недвижност со неутврдено право на сопственост, за прв пат се оформува КП.2142/113 градежно неизградено земјиште со површина од 2115 м² и се запишува во ИЛ.67062 на Република Македонија, со право на сопственост.

Заклучно со 12.04.2023 година други промени, нема.

Овластено лице

Богица Малијанска

М.П.

(име и презиме, потпис)



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Бр.Сл. од 09.05.2023 година
СКОПЈЕ

ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Бр. 28-3/2078/16
10.05. 2023 год.
СКОПЈЕ

ЗАПИСНИК

За увид на лице место и утврдување на степенот на уреденост на градежно земјиште

Согласно член 94 и 95 од Законот за градежно земјиште (Службен весник на Република Македонија бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.275/19), Комисија за утврдување на степен на уреденост на градежно земјиште во состав од :

1. м-р Благица Јованова - дипломиран геодетски инженер;
2. м-р Ана Ѓорѓиева - дипломиран геодетски инженер;
3. Александар Арсевски - геодетски техничар ;

на ден 08.05.2023 година изврши увид на лице место со цел да се утврди степен на уреденост на градежно земјиште кое претставува **ГП 9.5** која е составена од **КП 2142/113 КО Маџари.**


По извршениот увид на лице место, констатирано следното:

ГП 9.5 претставува градежно неизградено земјиште (сл.1), составена од КП 2142/113 КО Маџари, на која согласно Детален урбанистички план за Маџари-Хиподром (Одлука на Совет бр. 07-293/3 од 29.01.2008 1/08 од 04.02.2008 е предвидена изградба на објект со намена А2,Б1 –домување во станбени згради.



Сл.бр.1

На лице место постои непречен пристап од некатегоризиран јавен пат кој согласно Детален урбанистички план за Маџари-Хиподром претставува дел од новопланирана улица 6 (сл.бр.3) .



Сл.бр.2



Сл.бр.3

До градежната парцела постои и приклучок за:

- Водоводна мрежа
- Електрична енергија
- Фекална канализација
- Постои нестандарто улично осветлување

По извршениот увид на лице место заради утврдување на степен на уреденост на градежно земјиште, согласно член 94 и 95 од Законот за градежно земјиште и согласно член 2 од Правилникот за степен на уредувањето на градежното земјиште со објекти од комунална инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (Сл.Весник на Република Македонија бр.163/2016 и 72/18), Комисијата го утврди следното:

- Степенот на уреденост претставува **понизок степен на уреденост на градежното земјиште.**

Членови на комисија:

Благица Јованова
Ана Горгиева
Александар Арсовски

